

МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
**е-билтен**

**бр. 06** јули 2013

**ИЗДАВА**

Мрежа за рурален развој на  
Република Македонија  
www.ruralnet.mk  
email: info@ruralnet.mk

ул. Коста Веселинов 3а  
1000 Скопје  
Р. Македонија  
Тел: +389 (2) 3075 506  
Факс: +389 (2) 3075 503



**Во овој  
број...**

- ▶ **СТРАТЕГИЈА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**
- ▶ **ЦЕПРОСАРД НАСТАНИ**
- ▶ **МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ДВИЖЕЊЕ ЗА ОКОЛИНАТА МОЛИКА-ДОМ И ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“**
- ▶ **ЛОБИРАЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН - ГРАДЕЊЕ НА ДИЈАЛОГ**
- ▶ **ПОСЕТИ НА САЕМИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД СТРАНА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ-ЧИСТА ВОДА ЗДРАВА ХРАНА**
- ▶ **КАРАВАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ „ПОПЛАВА, СУША, СТУД, ДА ГО СПАСАМ МОЈОТ ТРУД“**
- ▶ **СТУДИЈА ЗА АДАПТАЦИЈА НА СТОЧАРСТВОТО КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО МАКЕДОНИЈА**
- ▶ **ИПАРД ФОРУМ**
- ▶ **ПОДГОТВЕН И ИСПЕЧАТЕН ВОДИЧ ЗА ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ**
- ▶ **ИЗРАБОТЕНИ ПРАВИЛНИЦИ ЗА ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ**
- ▶ **ЛЕАДЕР НАСТАН - ГРАДЕЊЕ МОСТОВИ ЗА ИДНИНАТА**
- ▶ **„ОСНОВАЊЕ НА БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ“, 19-21 МАЈ 2013, АНДРЕВЉЕ, НОВИ САД, РЕПУБЛИКА СРБИЈА**
- ▶ **КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК НА ПРЕПАРЕ**



## СТРАТЕГИЈА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО



Општина Пехчево е една од селектираните 4 општини во Република Македонија во кои ќе се изготви *стратегија за климатски промени во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени*, кој го имплементира Милиеуконтакт Македонија. Процесот на локално ниво е инициран партнерски меѓу Здружението -Центар за лековити билки и шумски плодови “Амброзија” - Пехчево и општина

Пехчево. Во изработката активно ќе бидат вклучени сите заинтересирани страни на локално ниво. За изготвување на стратегијата за климатски промени ќе се користи методологијата “Зелена агенда” која е развиена од страна на Милиеуконтакт Интернационал и досега е спроведувана во повеќе од 40 општини во Источна и Централна Европа на теми поврзани со заштитата на животната средина и културата. Методологијата “Зелена агенда” е партиципативен и

демократски метод за развивање и имплементирање на локални стратегии и планови за одржлив развој со активно вклучување на различни сектори од локалната заедница каде процесот се спроведува. Процесот е уникатен и посебен во споредба со другите процеси кои имаат слични цели од три аспекти: 1. Процесот започнува со идентификувањето на локалните вредности наместо на проблемите; 2. Учество во процесот не е ограничено само на експерти и одредени чинители, туку тоа е сеопфатен процес кој е отворен за сите; 3. Самиот процес е резултат. Во општина Пехчево, на 13.06.2013 година беше одржан Прв јавен собир за изготвување на локална стратегија за климатски промени каде што заинтересираните граѓани беа запознаени со проектот, со неговите цели и очекувања. На состанокот беа формирани четири работни групи кои ќе работат на група на вредности (шуми; водни ресурси; земјоделство и рурален развој и енергетска ефикасност) врз основа на што ќе се изготви и стратегијата.





## ЦеПроСАРД НАСТАНИ

### ЦеПроСАРД официјално го отвори Тренинг центарот за ОИЕ и ЕЕ



**Ц**еПроСАРД како дел од активностите на проектот Агроенергија со сечење на црвена лента, официјално го отвори тренинг центарот за спроведување на обуки за искористување на обновливи извори на енергија и подобрување

на енергетската ефикасност. Настанот го отвори Г-ѓа Габриела Мицевска, менаџер на проектот, а говор имаа и амбасадорот на Шведска во Р.М и Директо-



рот на Агенција за Енергетика на Р.М. Тренинг Центарот е направен по принципите на енергетска ефикасност и во него е инсталирана показна опрема за искористување на обновливите извори на енергија како фотонапонски панел, ветерница за производство на ел. енергија, како и друга дополнителна опрема.



### Промоција на “Студија за искористување на земјоделското земјиште за одгледување на енергетски култури и ефектите врз обезбедувањето со храна и заштита на биодиверзитетот во Р.М



**Н**а 14 Фебруари во хотел Арка, ЦеПроСАРД ја организираше промоцијата на студијата за искористување на земјоделското земјиште за одгледување на енергетски култури и ефектите врз обезбедувањето со храна и заштита на биодиверзитетот во РМ, во соработка со Националниот Демократски Институт (НДИ). На оваа промоција, учество земаа претставници на комисиите за земјоделство шумарство и водостопанство, Комисијата за транспорт, врски и екологија, и Комисијата за економија, како и претставници од владиниот и невладиниот сектор. На овој настан покрај промоцијата на оваа публикација, свои презентации имаа и Д-р Јосиф Митrikesки кој зборуваше за одгледувањето на енергетски култури во нашата земја и Д-р Сузана Кратовалиева за влијанието од одгледувањето енергетски култури врз биодиверзитетот.



## Работилница “Искористување на волната и текстилниот отпад”



На 06.03.2013 во Конгресниот центар на Скопскиот саем се одржа работилница на тема: “Технологија за искористување на волната и текстилниот отпад како природен изолационен материјал” во организација на Агенцијата за енергетика на Македонија и ЦеПроСАРД. На овој настан после поздравниот говор на г-динот Лазар Гечевски со свои презентации настапија г-а Љупка Глигорова која зборуваше



за областите на делување на нашата организација, со посебен осврт на животната средина, и г-а Светлана Петровска која ја презентираше брошурата “Технологија за искористување на волната и текстилниот отпад” издадена од ЦеПроСАРД. По активната дискусија на присутните, на која беа изнесени повеќе предлози идеи и прашања, оваа работилница беше затворена.



## Завршен настан по повод официјално затворање на проектната компонента “Зајакнување на јавно-приватниот дијалог преку поефикасно застапување на вредносните синџири за свежо овошје и зеленчук и преработен зеленчук”



Во вторник, на 30 Април, 2013 година, со почеток во 10.00 часот во Конференциската сала во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа завршен настан по повод официјалното затворање на проектната компонента “Зајакнување на јавно - приватниот дијалог преку поефикасно застапување на вредносните синџири за свежо овошје и зеленчук и преработен зеленчук”. Проектот го имплементираше ЦеПроСАРД, во партнерство со МЗШВ и претставници на производители и преработувачи на овошје и зеленчук, како дел од АГБИЗ програмата финансирана од УСАИД.



## МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ДВИЖЕЊЕ ЗА ОКОЛИНАТА МОЛИКА-ДОМ И ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“



**Е**колошкото здружение на граѓани Движење за околината Молика – ДОМ од Битола во текот на месец мај 2013 потпиша Меморандум за соработка со Јавната Установа Национален Парк „Пелистер“ од Битола.

Потписниците на меморандумот во рамките на остварување на целите на соработката ќе преземаат заемни активности и тоа:

1. Редовна и постојана размена на соодветни податоци и информации од областа заштитата на околината како и меѓусебно информирање за поведување на одредени постапки од заемен интерес и интерес на локалното население;
2. Изработка и издавање на научни и стручни мислења и сознанија на барање и за потребите на другата страна на Меморандумот;
3. Поттикнување на иницијативи, активности и организирање на јавни дискусии и тркалезни маси, предавања, изложби и манифестации од јавен карактер со цел да се подигне јавната свест кај локалното население за важноста на зачувувањето и заштитата на природното богатство и одржлив развој на Националниот парк Пелистер;
4. Истражување и развој на активности од областа на зачувувањето и заштитата на земјиштата со природна вегетација, шумите, речните екосистеми и поврзаните активности на човекот;
5. Спроведување на заеднички еколошки активности на територијата на Националниот парк Пелистер;
6. Еколошка едукација и активности за подигнување на јавната свест на наслението посебно кај децата и младите поврзани со сите погоре наведени прашања;
7. Заеднички настап и соработка со граѓаните и организациите од локално и меѓународно ниво, заради заштита и унапредување на животната средина, природата и руралниот развој.



4

## ЛОБИРАЊЕ И УЧЕСТВО НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН - ГРАДЕЊЕ НА ДИЈАЛОГ



**В**о рамките на проектот „Лобирање и учество на граѓанските организации во процесот на донесување јавни политики во Пелагонискиот регион - Градење на Дијалог“ беа организирани три дводневни обуки наменети за граѓанскиот сектор од сите 9 општини во Пелагонискиот регион. Проектот е финансиран од Европската Унија, во рамките на инструментот за демократија и човекови права, а имплементатор е фондацијата ПРЕДА, во партнерство со Македонското Научно Друштво од Битола.

Обуките имаа за цел да ги запознаат присутните со поимот лобирање, со моделот за ефикасно учество на граѓанските организации во процесот на донесување

на одлуки, развивање стратегии со примери за успешно лобирање на локално ниво, техники на лобирањето, проценка на ефикасноста на граѓанските организации според стандардизиран метод на ЕУ, менаџерско лобирање, примена на вештини на преговарање во процесот на лобирање, лобирање и односи со јавноста на граѓанските организации во пелагонискиот регион, градење дијалог меѓу општинските советници и граѓанските организации итн.

Граѓанските организации сметаат дека искуството ќе им послужи во општините каде делуваат. „Научив многу работи за лобирањето и начините на кои можеме да лобираме во нашите општини.“ изјави Аида Папик од Сојуз на жени Житоше, општина Долнени.

5

## ПОСЕТИ НА САЕМИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД СТРАНА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА ОД ЗАГАДУВАЊЕ-ЧИСТА ВОДА ЗДРАВА ХРАНА

**З**дружението за заштита на природата од загадување-Чиста вода здрава храна од Дебар, во периодот од октомври 2012 год. до мај 2013 год. за своите членови, меѓу кои земјоделци, сточари и пчелари, организираше посета на саеми во Бурса, Истанбул, Пловдив и Нови Сад. Членките изразија особено задоволство

од организацијата на овие посети, истакнувајќи ја користа од добиените информации од ваквите саеми, како и набавената опрема и материјали кои ќе им помогнат во усовршување на нивните земјоделски активности и подобрување на квалитетот на производството. Во меѓувреме Здружението го прошири членството во Струга и Тетово.



## КАРАВАН ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

### „ПОПЛАВА, СУША, СТУД, ДА ГО СПАСАМ МОЈОТ ТРУД“



Мрежата за рурален развој на Република Македонија како спроведувач на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, има за цел во рамки на двете проектни компоненти да развива и пренесува земјоделски практики за адаптација кон климатските промени и да ја зајакне свеста на земјоделските производители и пошироката јавност за предизвиците и ефектите од климатските промени во земјоделството.

Во земјоделскиот сектор на Р. Македонија се забележува мала свесност за негативните влијанија од сегашните и климатски промени кои не очекуваат во иднина, што резултира со преземање на неадекватни активности од страна на земјоделската заедница и пошироката јавност. Во најдобар случај постои нејасно разбирање за термините како: глобално затоплување, климатски промени,

но земјоделците немаат доволно знаење и искуство како да се справат со проблемите настанати од ваквиот феномен и како да се адаптираат на новата ситуација.

Оттука, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени ја идентификуваше потребата од поширока кампања, која ќе ги информира и алармира сите засегнати страни за штетните влијанија од климатските промени. Оваа кампања ќе се фокусира посебно на руралните средини, каде населението е претежно вклучено во земјоделскиот сектор со што е најдиректно погодено од овие влијанија.

Во таа насока, проектот, во текот на месец мај започна голема кампања во форма на Караван за климатски промени со носечки слоган – „ПОПЛАВА, СУША, СТУД, ДА ГО СПАСАМ МОЈОТ ТРУД“, со цел да допре директно до земјоделците, жените и децата од руралните средини, за да ја зајакне нивната свест за предизвиците од климатските про-

мени и потребата од заедничко делување на ниво на заедницата. Караванот за климатски промени ќе биде организиран во два наврати, во пролетниот и есенскиот период. Во мај и јуни беа посетени шест локации во руралните средини: с. Ново Село-Струмица на 9 мај, с. Негорци- Гевгелија на 15 мај, Богданци на 19 мај, с. Росоман на 21 мај, с. Тимјаник-Неготино на 24 мај, с. Пчиња – Куманово на 5 јуни. На 9 мај, Караванот го започна своето патување низ Македонија со настанот во струмичкото Ново село каде присуствуваа голем број жители од струмичкиот регион. Децата од училиштето „Климент Охридски“ од Ново Село меѓу кои и деца со посебни потреби, привлекоа внимание со својот интересен настап, испраќајќи пораки кои алармираат за итноста од потребата за адаптација кон климатските промени. Присутните имаа можност за интерактивна дискусија во однос на одредени проблеми со кои се соочуваат во земјоделските





како топлотни бранови, суши, поплави и град. Вие како земјоделци најдобро разбирате што значи ова. Вие најдиректно ги чувствувате климатските промени.“ порача амбасадорот на САД во Македонија, Пол. Д. Волерс, кој беше меѓу присутните на настанот. „Ние сакаме да ги намалиме негативните ефекти од климатските промени врз земјоделството преку развивање и споделување на лесно достапни техники за адаптација кон климатските промени коишто се поврзани со потребите на индивидуалните земјоделци.“

активности и добија совети и препораки од експертите вклучени на проектот.

Покрај целните групи на караванот: граѓанските организации, земјоделци, жени и деца од руралните средини, на Караванот присуствуваа и претставници од УСАИД, локалната самоуправа, Агенцијата за поддршка на развојот на

земјоделството (АПРЗ) и подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Патувањето на пролетниот Караван заврши со настанот во с. Пчиња, кумановско, на 5 јуни. „Климата во Македонија станува се потопла и посува, а оттука и повеќе подложна на екстремни појави

Проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, меѓу другото ги презентираше тековните и планирани активности, со цел да ги пренесе достигнувањата и резултатите и да ѝ овозможи на пошироката јавност едноставно објаснување за тоа што е феноменот на климатски промени, кои се можните ефекти, како да се ублажат и адаптираат со цел да се намалат нивните негативни влијанија.







## 7 СТУДИЈА ЗА АДАПТАЦИЈА НА СТОЧАРСТВОТО КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО МАКЕДОНИЈА



**В**о рамките на УСАИД проектот за адаптација на земјоделството кон климатските промени се започна со подготовка на „Студија за адаптација на сточарството кон климатските промени во Македонија“. Главната цел на студијата е да ги оцени активностите кои треба да се преземат од страна на производителите и останатите актери во ланецот на вредности во сточарското производство, во насока на адаптација кон климатските промени во земјата. Мрежата за рурален развој на РМ во соработка со Мисијата на УСАИД во Македонија организираше посета од страна на д-р Мо Салман, професор по ветеринарна епидемиологија на државниот универзитет во Колорадо и г-ѓа Џојс Турк, советник за сточарство во седиштето на УСАИД во Вашингтон. Членовите на тимот ја реализираа посетата во периодот од 25 - 29 март 2013 год. Главната цел на посетата беше да се запознаат подобро со моменталната состојба на сточарското производство во Македонија и перспективите во контекст на предизвиците од климатските промени до 2025 година и особено да собере

рат релевантни информации за системите на сточарското производство, изведбата и практиките, како и метеоролошките промени во последните 15 години. Во текот на посетата, беа анализирани неколку компоненти од постоечкиот сточарски сектор во земјата, кои главно се фокусирани во обезбедување на пазарот со производи од животинско потекло (месо, јајца, млеко и сирење). Сепак, посетата беше доволна за да се изведе општ впечаток за сточарскиот сектор во земјата. Членовите на тимот имаа можност да дискутираат за релевантни прашања и теми со производителите, стручната и научна јавност, претставници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и советници од АПРЗ. При тоа, беа истражени податоци поврзани со големината на популацијата на домашни животни, нивото на производство, како и географската дистрибуција. До-стапните податоци за популацијата на домашните животни и метеоролошките податоци беа анализирани со цел да се утврди поврзаноста на постоечките информации со климатските фактори, заради евентуално идентификување на потенцијални препораки за оценување и адаптација на сточарскиот систем кон климатските промени во земјата. Чинителите во системот на сточарското производство треба да бидат дел од решавањето на ова важно прашање и идентификувањето на решенија. Оттука, ангажирањето на сите заинтересирани страни во решавањето на прашањето е императивен чекор во овој процес.

За таа цел на 28.05.2013 год, во х. Континентал, во Скопје, Мрежата за рурален развој организираше еднодневна работилница, која вклучи партиципативни анализи од страна на засегнатите страни во однос на моменталната ситуација и идна насока.





8

## ИПАРД ФОРУМ

**М**режата за рурален развој на РМ, заедно со Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, во рамките на кампањата за промовирање на новите измени во ИПАРД програмата, на 4ти април 2013 година во Скопје, организираше форум со наслов „Нови измени во ИПАРД Програмата-подобри можности за користење на европските фондови“. Целта на форумот беше подобро запознавање со промените на ИПАРД програмата, како можност за подобро и поефикасно искористување на европските фондови

со цел развој на руралните средини во Македонија.

Од страна на претставници на секторот за управување со ИПАРД, на форумот беа презентирани новите измени во ИПАРД програмата, целите на програмата, мерките, условите за аплицирање и други корисни информации во овој контекст.

На форумот учествуваа околу 60 претставници на членките на МРР на РМ и голем број други организации и лица од руралните средини заинтересирани за оваа програма.






9

## ПОДГОТВЕН И ИСПЕЧАТЕН ВОДИЧ ЗА ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ

Врз основа на повеќегодишното стекнато знаење и практично искуство преку симулација на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во 16 општини во Македонија во рамките на МА-АСП проектот финансиран од СИДА и дополнителни 5 општини преку ЦИРа (CIVICA Mobilitas програмата финансирана од швајцарскиот донатор СДЦ) МРР како спин оф организација продолжи да ги промовира принципите на ЛЕАДЕР пристапот. Во согласност со овој потфат, МРР работеше на развивање на брошура за презентирање на суштината на ЛЕАДЕР принципите. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, признавајќи ја улогата на МРР во унапредувањето на еден ваков механизам за рурален развој, даде целосна поддршка на активноста ставајќи го своето лого на документот. Оваа брошура ќе биде дистрибуирана до различни засегнати страни во областа на руралниот развој како претставници на АПРЗ, локалната самоуправа и локалните канцеларии за економски развој во руралните општини, ЗЕЛС (Зедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија), центрите за регионален развој, невладиниот сектор, ФФРМ, земјоделски асоцијации



### Основен водич ЛЕАДЕР ПРИСТАП



итн. и ќе служи како референтен документ за правилно воведување на ЛЕАДЕР принципите. Овој водич се очекува да придонесе во градење на капацитетите на релевантните засегнати страни (претежно невладиниот сектор) во однос на темата.

10

## ИЗРАБОТЕНИ ПРАВИЛНИЦИ ЗА ЛЕАДЕР ПРИСТАПОТ



Мрежата за рурален развој на Република Македонија како член на работната група за ЛЕАДЕР пристап програмата во рамки на ИПАРД програмата 2007-2013, учествуваше во подготовката на два правилници за ЛЕАДЕР пристапот. „Правилникот за поблиските услови за запишување во евиденцијата на ЛАГ, постапката за упис, потребната документација и начинот на водење на евиденцијата“ и „Правилникот за содржината и методологијата за подготовка на стратегиите за локален развој на руралните средини и начинот за нивно одобрување“ беа објавени во Службен весник на РМ бр.40/13 од 14.03.2013 година и се официјални за спроведување.



## ЛЕАДЕР НАСТАН - ГРАДЕЊЕ МОСТОВИ ЗА ИДНИНАТА

На 17-18 април во Брисел ЛЕАДЕР заедницата одржа собир по повод третиот годишен ENRD ЛЕАДЕР настан. Темата на настанот беше „Градење мостови за иднината“ и целта беше да се поддржи процесот на успешно програмирање на CLLD (познат како ЛЕАДЕР во EAFRD) на национално и локално ниво. Настанот спроведе уникатна платформа за размена во реално време помеѓу сите засегнати страни вклучени во обликување и/или учество во иднината на ЛЕАДЕР.

На настанот присуствуваше претставник на Мрежата за рурален развој на Република Македонија заедно со Европски претставници на Локални Акциски Групи, управни органи, платежни агенции, национални рурални мрежи, контакт центарот на ENRD, Европската комисија и други Европски организации.

Учесниците имаа можност да добијат информации и увид во практиките кои би можеле да дадат инструкции за нивниот процес на консултација и програмирање на ЛЕАДЕР на национално, регионално и локално ниво. Исто така тие имаа пристап до искуствата и научените лекции, студии и примери за процесите, алатки кои понатаму може да бидат адаптирани во специфични средини. Ова беше одлична можност да се сретнат други практичари во руралниот развој, Европските креатори на политики и претставници на контакт центарот на ENRD.





## „ОСНОВАЊЕ НА БАЛКАНСКА МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ“, 19-21 МАЈ 2013, АНДРЕВЉЕ, НОВИ САД, РЕПУБЛИКА СРБИЈА



Состанокот за основање на Балканската мрежа за рурален развој (БМРР) беше организиран на 20 мај 2013 во Андревље, Србија, во текот на одржувањето на Интернационалниот саем за земјоделство во Нови Сад.

Претставници на постоечки Мрежи за рурален развој (МРР) и иницијативи во Балканскиот регион меѓу кои и претставник на Мрежата за рурален развој на Република Македонија го дискути-

раа предлогот за Статутот на Балканската мрежа за рурален развој како главна тема која претходно беше комуницирана помеѓу постоечките Рурални мрежи од Балканскиот регион.

Состанокот беше отворен и модериран од страна на Бобан Илиќ, генералниот секретар на СВГ.

После дискусиите на одредени прашања како: оправдување на потребата за основање на Балканска мрежа за рурален развој и презентација и дискусија на пред-

логот за Статутот на Балканската мрежа за рурален развој, учесниците потпишаа Декларација за вмрежување, ја изразија својата подготвеност да работат заеднички на подобрување и зајакнување на соработката помеѓу мрежите за рурален развој на Балканот и основање на платформа за редовна размена на информации, искуство и знаење, како и заедничка иницијатива и имплементација на мултилатерален проект „Балканска мрежа за рурален развој“.

Заклучок: Со мандатот даден од страна на потписниците т.е. Претседателите на основачките НМРР, од Србија, Македонија и Црна гора, во предстојниот период ( година и половина до декември 2014) СВГ РРД и Секретаријатот на СВГ со седиште во Скопје, Македонија, ќе ја претставува БМРР и ќе служи како административен и организационски центар на Балканската мрежа за рурален развој. Во овој период логистичката поддршка ќе биде спроведувана од страна на СВГ. По 2014 год. Постоечките мрежи ќе го преземат Претседателството на Балканската рурална мрежа.





13

## КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК НА ПРЕПАРЕ

Овогодишниот координативен состанок на ПРЕПАРЕ беше одржан на бти и 7ми февруари во Рига, Летонија. На собирот присуствуваше претставник на Мрежата за рурален развој на Република Македонија заедно со претставници на организациите членки на ПРЕПАРЕ од 12 различни земји. На дводневниот состанок беа дискутирани сегашните и идни активности на ПРЕПАРЕ. Беа презентирани акциониот план на ПРЕПАРЕ за периодот од 2012 до 2014 година и книгата на ПРЕПАРЕ која веќе беше подготвена и се очекува да биде испечатена најдоцна до мај 2013 год. Учесниците дадоа кратко известување за ситуацијата во рамките на руралниот развој во нивните земји. Тие дискутираа за проблемите со кои се соочуваат нивните земји и споделија свои идеи за можни решенија на одредени ситуации. Имаше повеќе иницијативи за идна заедничка соработка помеѓу организациите членки на ПРЕПАРЕ како и иницијативи за проширување на нивната соработка со други мрежи и организации.

